

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/10, 135/11 и 55/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/22), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на _____ година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА
ЗДРУЖЕНИЈАТА И ФОНДАЦИИТЕ
ЗА 2026 ГОДИНА

1. Со оваа програма се утврдува намената на средствата обезбедени во Буџетот на Република Северна Македонија за 2026 година во рамките на Министерството за односи меѓу заедниците во Раздел 04010 – Министерство за односи меѓу заедниците, Потпрограма 11 – Промоција на меѓуетнички односи, ставка 463 – Трансфери до невладини организации коишто се наменети за финансирање на програмските активности на здруженија на граѓани и фондации, во вкупен износ од 18.113.000,00 денари.

2. Средствата од точка 1 од оваа програма се користат за финансирање на програмските активности на здруженијата и фондациите, преку грантови во износ до 500.000,00 денари за програми (проекти), за следниве:

А) Приоритетни цели:

Нë базë тë nenit 49 paragrafi (3) тë Ligjit për Shoqata dhe Fondacione („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 52/10, 135/11, 55/16 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 239/22), Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më _____, miratoi:

PROGRAM PËR FINANCIMIN E
AKTIVITETEVE PROGRAMORE TË
SHOQATAVE DHE FONDACIONEVE PËR
VITIN 2026

1. Me këtë program përcaktohet qëllimi i mjeteve të siguruar në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2026, në suaza të Ministrisë së Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive në seksionin 04010 - Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive, Nënprogrami 11 - Promovimi i marrëdhënieve ndëretnike, pika 463 - Transferet deri tek organizatat joqeveritare, të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve, në vlerë të përgjithshme prej 18.113.000,00 denarë.

2. Mjetet nga pika 1 të këtij Programi do të shfrytëzohen për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve, përmes granteve në shumë prej 500.000,00 denarë për programe (projekte), për:

А) Qëllimet prioritare:

- еднаквост и недискриминација во сите области на општественото живеење и елиминирање на говорот на омраза и нетолеранција;
- подобрување на социјалната кохезија и градење на инклузивно општество;
- обезбедување и промоција на вредностите на Охридскиот рамковен договор (етничкиот, културниот и јазичниот идентитет на заедниците);
- градење на мултикултурно општество со цел успешно спроведување на програмите на ЕУ и на Советот на Европа;
- унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците во основното и средното образование на начин утврден со закон, и
- информирање на јазиците на припадниците на заедниците во традиционални и дигитални медиуми заради запознавање на широката јавност.
- Barazi dhe jodiskriminim në të gjitha fushat e jetës shoqërore dhe eliminimi e gjuhës së urrejtjes dhe jotolerancës;
- Përmirësimi i kohezionit social dhe ndërtimi i shoqërisë gjithëpërfshirëse;
- sigurim dhe promovim i vlerave të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (identiteti etnik, kulturor dhe gjuhësor i bashkësive);
- ndërtim i një shoqërie multikulturore me qëllim zbatimin e suksesshëm të programeve të BE-së dhe të Këshillit të Evropës;
- avancim i arsimit në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive në arsimin fillor dhe të mesëm, në mënyrën e përcaktuar me ligj; dhe
- informim në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive në mediat tradicionale dhe digjitale me qëllim informimin e publikut të gjerë.

Б) Специфични цели:

- намалување на етничката дистанца, национална и верска дискриминација и елиминирање на сите видови дискриминација;
- промоција на мултикултурниот карактер на општеството, градење доверба, соживот, со-одговорност за заедничка иднина на припадниците на заедниците на централно и на локално ниво;
- унапредување на системот на вредности што ги обединува интересите, потребите и аспирациите на сите граѓани, што би придонело за позитивна социо-културна

В) Qëllimet specifike:

- zvogëlim i distancës etnike, diskriminimit kombëtar dhe fetar, si dhe eliminim i të gjitha formave të diskriminimit;
- promovim i karakterit multikulturor të shoqërisë, ndërtim i besimit, bashkëjetesë dhe bashkë-përgjegjësi për një të ardhme të përbashkët të pjesëtarëve të bashkësive në nivel qendror dhe lokal;
- avancim i sistemit të vlerave që bashkon interesat, nevojat dhe aspiratat e të gjithë qytetarëve, duke kontribuar në një atmosferë pozitive

атмосфера и позитивни политичко-економски услови за остварување на основните потреби на поединецот и на колективниот потенцијал;

- спроведување на начелата коишто произлегуваат од Охридскиот рамковен договор;
- спроведување на правото на употреба на јазиците на припадниците на заедниците на начин утврден со закон;
- промовирање и заштита на културното наследство на припадниците на заедниците;
- промоција и унапредување на почитувањето на идентитетот на припадниците на заедниците;
- унапредување и спроведување на човековите права и на одржлива средина за заштита на фундаменталните права;
- поефикасна соработка и заедничко дејствување меѓу националните структури за човекови права, социјалните партнери, организациите на граѓанското општество и владините органи за да се унапреди агендата за човекови права;
- развој на образованието во функција на создавање на личности кои ќе ги почитуваат, негуваат граѓанските права, толеранцијата, различностите, воспитување во духот на мултикултурализмот и оспособување за потребите на пазарот на трудот, и
- подобрена информираност на јазиците на припадниците, во јавната сфера и во медиумското известување.

socio-kulturore dhe në kushte pozitive politike dhe ekonomike për realizimin e nevojave themelore të individit dhe të potencialit kolektiv;

- zbatim i parimeve që rrjedhin nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit;
- zbatim i së drejtës për përdorimin e gjuhëve të pjesëtarëve të bashkësive në mënyrën e përcaktuar me ligj;
- promovim dhe mbrojtje e trashëgimisë kulturore të pjesëtarëve të bashkësive;
- promovim dhe avancim i respektimit të identitetit të pjesëtarëve të bashkësive;
- avancim dhe zbatim i të drejtave të njeriut dhe i një mjedisi të qëndrueshëm për mbrojtjen e të drejtave themelore;
- bashkëpunim më efikas dhe veprim i përbashkët ndërmjet strukturave kombëtare për të drejtat e njeriut, partnerëve socialë, organizatave të shoqërisë qytetare dhe organeve qeveritare, me qëllim avancimin e agjendës për të drejtat e njeriut;
- zhvillim i arsimit në funksion të krijimit të personave që do të respektojnë dhe kultivojnë të drejtat qytetare, tolerancën dhe diversitetin, edukim në frymën e multikulturalizmit dhe aftësim për nevojat e tregut të punës, dhe
- informim i përmirësuar në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive në sferën publike dhe në raportimin mediatik.

3. Распределувањето на средствата од точка 1 од оваа програма се спроведува согласно добрата практика за обезбедување финансиска поддршка од Владата на Република Северна Македонија утврдена со Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и фондации („Службен Весник на Република Македонија“ бр.130/07) и Одлуката за условите за распределба и користење на средства за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации од Буџетот на Република Северна Македонија за 2026 година („Службен Весник на Република Северна Македонија“ бр. ---/2026).

4. За реализација на оваа програма се грижи Министерството за односи меѓу заедниците.

5. Здруженијата и фондациите на кои ќе им бидат доделени средства согласно оваа програма, по завршувањето на своите програмски активности, доставуваат извештај за користењето на средствата до Министерството за односи меѓу заедниците во рок од 30 дена.

6. Министерството за односи меѓу заедниците ќе достави Извештај за реализација на оваа програма до Владата на Република Северна Македонија со финансиски показатели и образложение на постигнатите резултати до 31 декември 2026 година.

3. Shpërndarja e mjeteve nga pika 1 e këtij programi do të zbatohet në përputhje me praktikën e mirë për sigurimin e mbështetjes financiare nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e përcaktuar me Kodin e praktikave të mira për mbështetje financiare të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 130/07) dhe Vendimin për kushtet dhe procedurën për shpërndarjen e mjeteve për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2026, („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. ---/26).

4. Për realizimin e këtij programi kujdeset Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive.

5. Shoqatat dhe fondacionet të cilave do t'u shpërndahen mjetet nga ky Program, pas përfundimit të aktiviteteve të tyre programore do të dorëzojnë Raport për shfrytëzimin e mjeteve deri te Ministria për Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive brenda afatit prej 30 ditësh.

6. Ministria e Marrëdhënieve ndërmjet Bashkësive do të dorëzojë Raport për realizimin e këtij programi deri te Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me indikatorë financiar dhe arsyetim të rezultateve të arritura deri më 31 dhjetor 2026.

7. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

7. Ky program hyn në fuqi të nesërmen nga dita e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Претседател на Владата на Република Северна Македонија
Kryetar i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Христијан Мицкоски

Бр._____, __. __. 2026 година, Скопје

Nr._____, __. __. 2026, Shkup